




Привремената мерка за заштита од семејно насилство може да трае најмалку три месеца, а најмногу една година.

Доколку семејното насилство продолжи и по истекот на мерката, Центарот за социјална работа или жртвата може да поднесе барање за продолжување на некоја од мерките.

## СОС телефони:

- 070 141 700
- 075 141 700
- 077 141 700



Летокот е изработен во рамки на регионалниот проект **Со заеднички напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство** (Potpisuvam.org), кој го реализираат Автономен женски центар (Србија), Национален совет за родова рамноправност (Македонија), Центар за жени жртви на војната (Хрватска), Фондација Здружени жени (Босна и Херцеговина), Друштво СОС телефон (Словенија), Сигурна женска куќа (Црна Гора) и Европска женска мрежа против насилство (Австрија), во соработка со Европско женско лоби.

Во **Македонија** проектот се реализира во соработка со локалните партнерски организации: **Хелсиншки комитет за човекови права и ЛГБТИ Центар за поддршка, Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, Организација на жени „Визија“ – Кавадарци, Организација на жени – Пехчево и Здружение за еднакви можности „Езерка“ – Струга.**

# Привремени мерки за заштита на жртвите од семејно насилство

Летокот е изработен со поддршка од Европската унија.

Содржината на летокот е одговорност на авторите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската унија.



## Насилство во семејството е кога еден или повеќе членови во семејството ви се заканува или ве повредува:

- Ве бутка, ви удира шлаканици, ве тепа или на било кој начин ви нанесува физички повреди;
- Ве малтретира, ве омаловажува, ве навредува или ве нарекува со навредливи имиња;
- Не ви дозволува слободно да се движите или ви забранува да контактирате со членовите на семејството или пријателите;
- Не ви дозволува да заработувате, ви ги одзема парите кои ги заработувате, или пак ве присилува да го работите тоа што не го сакате;
- Не ви дава помош и не ве заштитува вас и другите членови на семејството;

Први институции во кои може да барате помош и заштита се: Центарот за социјална работа и Полицијата.



## Привремени мерки за заштита на жртвите од семејно насилство:

- Жртвата на семејно насилство може да поднесе предлог за изрекување на привремена мерка на заштита до надлежниот суд непосредно или преку Центарот за социјална работа.
- Центарот за социјална работа ќе поднесе предлог за изречување на привремена мерка за заштита од семејно насилство до судот за малолетни и деловни неспособни лица секогаш кога родителот, старателот или законскиот застапник тоа нема да го сторат.
- Центарот за социјална работа, предлогот за изречување на привремена мерка за заштита од семејно насилство за полнолетни и деловно способни лица, ќе го достави до судот, само со согласност на жртвата на семејното насилство.



## Надлежниот суд на сторителот на семејното насилство може да му ги изрече следниве привремени мерки на заштита:

- да забрани да се заканува дека ќе стори семејно насилство;
- да забрани да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин комуницира со член на семејството, директно или индиректно;
- да забрани да се приближува до живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое редовно го посетува друг член на семејството;
- да одреди отстранување од домот без оглед на сопственоста, до донесување на конечна одлука од надлежниот суд;
- да забрани да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено;
- да го задолжи да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на семејството;
- да изрече задолжително издржување на семејството;
- да нареди тужениот да посетува соодветно советувашиште;
- да нареди задолжително лекување, доколку е корисник на алкохол и други психотропни супстанции или има некое заболување;
- да го задолжи да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати од семејното насилство и
- да изрече која било друга мерка која судот ќе ја смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и добростостојба на другите членови на семејството.